

ПЕКАБЕСКО АД Кадино, Илинден

ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ

**за годината завршена на 31 декември 2021 година,
со извештај на независниот ревизор**

ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ
за годината завршена на 31 декември 2021 година,
со извештај на независниот ревизор

СОДРЖИНА

	<u>Страна</u>
ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР	3 - 4
БИЛАНС НА УСПЕХ	5
ИЗВЕШТАЈ ЗА СЕОПФАТНА ДОБИВКА	6
ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКАТА СОСТОЈБА	7
ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИТЕ ТЕКОВИ	8
ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИ ВО ГЛАВНИНАТА	9
БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ	10 - 34
Додатоци	
Додаток 1 - Годишен извештај за работа	
Додаток 2 - Годишна сметка	

ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР

До Акционерите и Одборот на директори на ПЕКАБЕСКО АД Кадино, Илинден

Ние извршивме ревизија на приложените финансиски извештаи на ПЕКАБЕСКО АД Кадино, Илинден што ги вклучуваат извештајот за финансиската состојба заклучно со 31 декември 2021 година, билансот на успех, извештајот за сеопфатна добивка, извештајот за промени во главнината, извештајот за парични текови за годината што заврши тогаш, прегледот на значајните сметководствени политики и други објаснувачки информации.

Одговорност на раководството за финансиските извештаи

Раководството на ПЕКАБЕСКО АД Кадино, Илинден е одговорно за подготвувањето и објективното презентирање на овие финансиски извештаи во согласност со Меѓународните стандарди за финансиско известување што се прифатени и објавени во Република Северна Македонија, и за интерна контрола што е релевантна за подготвувањето и објективното презентирање на финансиските извештаи што се ослободени од материјално погрешно прикажување, без разлика дали е резултат на измама или грешка.

Одговорност на ревизорите

Наша одговорност е да изразиме мислење за овие финансиски извештаи врз основа на нашата ревизија. Ние ја спроведовме нашата ревизија во согласност со Законот за ревизија и Меѓународните стандарди за ревизија кои се во примена во Република Северна Македонија. Тие стандарди бараат да ги почитуваме етичките барања и да ја планираме и извршиме ревизијата за да добиеме разумно уверување за тоа дали финансиските извештаи се ослободени од материјално погрешно прикажување.

Ревизијата вклучува извршување на постапки за прибавување на ревизорски докази за износите и обелоденувањата во финансиските извештаи. Избраните постапки зависат од расудувањето на ревизорот, вклучувајќи ја и проценката на ризиците од материјално погрешно прикажување на финансиските извештаи, без разлика дали е резултат на измама или грешка. Кога ги прави тие проценки на ризикот, ревизорот ја разгледува интерната контрола релевантна за подготвувањето и објективното презентирање на финансиските извештаи на Друштвото за да обликува ревизорски постапки што се соодветни во околностите, но не за целта на изразување на мислење за ефикасноста на интерната контрола на Друштвото.

Ревизијата исто така вклучува и оценка на соодветноста на користените сметководствени политики и на разумноста на сметководствените проценки направени од страна на раководството, како и оценка на севкупното презентирање на финансиските извештаи.

Ние веруваме дека ревизорските докази што ги имаме прибавено се доволни и соодветни за да обезбедат основа за нашето ревизорско мислење.

Мислење

Според наше мислење, финансиските извештаи објективно ја презентираат, во сите материјални аспекти, финансиската состојба на ПЕКАБЕСКО АД Кадино, Илинден заклучно со 31 декември 2021 година, како и неговата финансиска успешност и неговите парични текови за годината што заврши тогаш во согласност со сметководствените стандарди прифатени во Република Северна Македонија.

Извештај за други правни и регулативни барања

Раководството на Друштвото, исто така, е одговорно за подготвување на годишниот извештај за работа во согласност со член 384 од Законот за трговски друштва. Наша одговорност во согласност со Законот за ревизија е да известиме дали годишниот извештај за работа е конзистентен со годишната сметка и финансиските извештаи за годината што заврши на 31 декември 2021 година. Нашата работа во однос на годишниот извештај за работа е извршена во согласност со МСР 720 и е ограничена на известување дали историските финансиски информации прикажани во годишниот извештај за работа се конзистентни со годишната сметка и ревидираните финансиски извештаи.

Финансиските информации во годишниот извештај за работа се конзистентни, во сите материјални аспекти, со годишната сметка и ревидираните финансиски извештаи на ПЕКАБЕСКО АД Кадино, Илинден за годината што заврши на 31 декември 2021 година.

Скопје, 05 април 2022 година

Овластен ревизор

Родне Коцевска



Расел Бедфорд Атанасовски
ДОО Скопје

Управител

Борислав Атанасовски



ПЕКАБЕСКО АД Кадино, Илинден

БИЛАНС НА УСПЕХ
за годината што заврши на 31 декември 2021 година

во илјади денари	Белешки	2021	2020
Приходи од продажба	7	4.793.614	4.577.658
Останати оперативни приходи	8	59.434	63.960
Вкупно оперативни приходи		4.853.048	4.641.618
Промена на вредноста на залихите на готовите производи и производството во тек	9	-4.011	15.053
Потрошени материјали и ситен инвентар	10	-968.510	-934.366
Трошоци за вработените	11	-306.938	-277.301
Амортизација	15	-113.117	-103.753
Набавна вредност на продадени стоки		-3.033.850	-2.919.359
Останати оперативни расходи	12	-329.873	-288.111
Вкупно оперативни расходи		-4.752.288	-4.522.890
Добивка од оперативно работење		96.749	133.781
Финансиски приходи	13	2.595	1.474
Финансиски расходи	13	-11.442	-24.212
Добивка пред оданочување		87.902	111.043
Данок на добивка		-7.079	-3.526
Добивка по оданочување		80.823	107.517
Основна заработувачка по акција (во денари)	14	2.687	3.575

Одборот на директори на ПЕКАБЕСКО АД Кадино, Илинден ги усвои овие финансиски извештаи на 14 март 2022 година и ги одобри за предавање во Централниот Регистар на РМ

Прв главен извршен директор

Слободан Кутревски



Придружните белешките се составен
дел на овие финансиски извештаи

ПЕКАБЕСКО АД Кадино, Илинден

ИЗВЕШТАЈ ЗА СЕОПФАТНА ДОБИВКА
за годината завршена на 31 декември 2021 година

во илјади денари	Белешки	2021	2020
Добивка по оданочување		80.823	107.517
Останата сеопфатна добивка			
Нереализирани добивки (загуби) од вложувања расположливи за продажба		10.542	1.182
Ревалоризација на недвижности, постројки и опрема			
Вкупно останата сеопфатна добивка		10.542	1.182
ВКУПНА СЕОПФАТНА ДОБИВКА ЗА ГОДИНАТА		91.365	108.699

Придружните белешки се составен
дел на овие финансиски извештаи

ПЕКАБЕСКО АД Кадино, Илинден

ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКАТА СОСТОЈБА

за годината што заврши на 31 декември 2021 година

во илјади денари	Белешки	2021	2020
СРЕДСТВА			
Материјални средства	15	1.004.649	1.088.538
Нематеријални средства	15	744	1.028
Вложувања во подружници	16	737	737
Вложувања расположливи за продажба	17	28.530	17.988
Вкупно долгорочни средства		1.034.660	1.108.291
Залихи	18	472.171	453.356
Побарувања од купувачи	19	353.789	345.031
Останати краткорочни побарувања	20	967	14.292
Побарувања за аванси	21	2.075	1.868
Краткорочни финансиски средства	22	207.362	207.339
Активни временски разграничувања	23	11.194	19.825
Парични средства	24	19.442	43.780
Вкупно тековни средства		1.067.000	1.085.491
ВКУПНО СРЕДСТВА		2.101.660	2.193.782
КАПИТАЛ И ОБВРСКИ			
Акционерски капитал		90.536	90.536
Сопствени акции		-9.928	-9.928
Законски и посебни резерви		27.053	27.053
Останати резерви		25.984	15.442
Резерви за инвестиции		598.073	490.557
Ревалоризациони резерви		15.955	15.955
Нераспределена добивка		552.226	578.919
Вкупно капитал и резерви		1.299.899	1.208.534
Долгорочни кредити	25	125.616	241.626
Обврски спрема добавувачи	26	425.487	362.459
Останати краткорочни обврски	27	105.363	102.426
Обврски за аванси	28	3.889	5.188
Краткорочни финансиски обврски	29	128.042	262.499
Пасивни временски разграничувања	30	13.364	11.050
Вкупно тековни обврски		676.145	743.622
ВКУПНО КАПИТАЛ И ОБВРСКИ		2.101.660	2.193.782

Прв главен извршен директор

Слободан Кутревски



Придружителите белешки се составен дел на овие финансиски извештаи

ПЕКАБЕСКО АД Кадино, Илинден

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИТЕ ТЕКОВИ
за годината што заврши на 31 декември 2021 година

во илјади денари	2021	2020
Парични текови од оперативни активности		
Нето добивка	80.823	107.517
Амортизација	113.117	103.753
Залихи	-18.816	-83.620
Побарувања од купувачи	-8.759	27.352
Останати краткорочни побарувања	13.325	618
Побарувања за аванси, депозити и кауции	-207	37.878
Активни временски разграничувања	8.631	-14.091
Обврски према добавувачи	63.028	-167.801
Останати краткорочни обврски	2.937	-12.494
Обврски за аванси	-1.299	2.075
Пасивни временски разгранижувања	2.313	-7.332
Нето парични текови од оперативни активности	255.093	-6.145
Парични текови од инвестициони активности		
Нови набавки на НПО	-28.943	-145.559
Вложувања во подружници		
Краткорочни финансиски средства	-23	-42
Долгорочни вложувања		-1.182
Расходувани НПО		
Нето парични текови од инвестициони активности	-28.966	-146.783
Парични текови од финансиски активности		
Обврски по долгорочни кредити	-125.793	-25.446
Обврски по краткорочни кредити	-124.673	135.670
Исплатени награди		
Објективна вредност на вложувањата		1.182
Нето парични текови од финансиски активности	-250.466	111.406
Нето намалув./зголем. на паричните средства	-24.339	-41.522
Парични средства на почеток од годината	43.780	85.302
Парични средства на крајот од годината	19.442	43.780

Придружните белешки се составен
дел на овие финансиски извештаи

ПЕКАБЕСКО АД Кадино, Илинден

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИ ВО ГЛАВНИНАТА за годината што заврши на 31 декември 2021 година

2021 година

во илјади денари	Акционер. капитал	Сопств. акции	Законски и посебни резерви	Остан. резерви	Резерви за инвест.	Ревалор. резерви	Нераспре. добивка	Вкупно капитал
Состојба 01.01.2021	90.536	-9.928	27.053	15.442	490.557	15.955	578.919	1.208.534
Сеопфатна добивка								
Добивка од 2021 година	-	-	-	-	-	-	80.823	80.823
Усогласување на акциите расположливи за продажба со пазарната вредност	-	-	-	10.542	-	-	-	10.542
Вкупно сеопфатна добивка	-	-	-	10.542	-	-	80.823	91.365
Распределено по Одлука	-	-	-	-	107.516	-	-107.616	-
Состојба 31.12.2021	90.536	-9.928	27.053	25.984	598.073	15.955	552.126	1.299.899

2020 година

во илјади денари	Акционер. капитал	Сопств. акции	Законски и посебни резерви	Остан. резерви	Резерви за инвест.	Ревалор. резерви	Нераспре. добивка	Вкупно капитал
Состојба 01.01.2020	90.536	-9.928	27.053	14.260	380.442	15.955	581.518	1.099.836
Сеопфатна добивка								
Добивка од 2020 година	-	-	-	-	-	-	107.516	107.516
Усогласување на акциите расположливи за продажба со пазарната вредност	-	-	-	1.182	-	-	-	1.182
Вкупно сеопфатна добивка	-	-	-	1.182	-	-	107.516	108.698
Распределено по Одлука	-	-	-	-	110.115	-	-110.115	-
Состојба 31.12.2020	90.536	-9.928	27.053	15.442	490.557	15.955	578.919	1.208.534

Придружните белешки се составен
дел на овие финансиски извештаи

ПЕКАБЕСКО АД Кадино, Илинден

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

1. ОПШТИ ИНФОРМАЦИИ ЗА ДРУШТВОТО

Друштвото за трговија, производство, услуги, шпедиција, увоз-извоз ПЕКАБЕСКО АД Кадино, Илинден основано е и работи во Република Македонија. До средината на месец мај 2003 година Друштвото во правниот промет настапуваше под името ПКБ АД Скопје, а по извршениот упис на промената на името на фирмата во трговскиот регистар настапуваше под името ПЕКАБЕСКО АД Скопје до крајот на ноември 2012 година. Од крајот на ноември 2012 година Друштвото го смени седиштето од општина Шуто Оризари во село Кадино во општина Илинден, а истовремено го смени и називот на фирмата од ПЕКАБЕСКО АД Скопје во ПЕКАБЕСКО АД Кадино, Илинден.

Според извештајот за тековна состојба што го издава Централниот регистар на Република Македонија приоритетна дејност на ПЕКАБЕСКО АД Кадино, Илинден според главната приходна шифра е трговија на големо со месо и производи од месо.

ПЕКАБЕСКО АД Кадино, Илинден, меѓу другото, е регистриран и за обавување на следните дејности:

- производство, преработка и конзервирање на месо и производи од месо;
- преработка и конзервирање на риба и производи од риба;
- трговија на големо со храна, пијалоци и тутун;
- друга трговија на големо.

Основната главнина на ПЕКАБЕСКО АД Кадино, Илинден се состои од 32.450 обични акции со книговодствена вредност од 90.535.500 денари.

Номиналната вредност на една акција изнесува 2.790 денари.

Мнозинско учество од 86% во издадените акции на ПЕКАБЕСКО АД Кадино, Илинден на 31.12.2021 година има акционерот Слободан Кутревски, кој истовремено е и прв главен извршен директор на Друштвото. На 31.12.2021 година нема други акционери со учество поголемо од 5% во издадените акции на ПЕКАБЕСКО АД Кадино, Илинден.

На 31.12.2021 година ПЕКАБЕСКО АД Кадино, Илинден има откупено 2.375 сопствени акции или 7,31% од основната главнина (2.375 сопствени акции на 31.12.2020 година).

Акциите на Пекабеско АД Скопје котираат на задолжителна котација на обични акции на Македонската берза на хартии од вредност.

На 31.12.2021 година бројот на вработените во ПЕКАБЕСКО АД Кадино, Илинден изнесуваше 457 лица. На 31.12.2020 година во ПЕКАБЕСКО АД Кадино, Илинден беа вработени 453 лица.

Седиштето на Друштвото е на ул. 10 бр. 44 Кадино, општина Илинден.

ПЕКАБЕСКО АД Кадино, Илинден

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

2. ОСНОВИ ЗА ИЗГОТВУВАЊЕ НА ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

2.1. Прописи

Финансиските извештаи на ПЕКАБЕСКО АД Кадино, Илинден се изготвени во согласност со меѓународните сметководствени стандарди и меѓународните стандарди за финансиско известување што се прифатени и објавени во Република Македонија.

Меѓународните стандарди за финансиско известување што се применуваат во Република Македонија се објавени во Правилникот за водење на сметководство во Службен весник на Република Македонија број 159 од 29 декември 2009 година, а применливи се од 01 јануари 2010 година.

Финансиските извештаи се прикажани во илјади денари, освен ако не е поинаку наведено. Таму каде што е потребно, споредбените податоци се прилагодени и усогласени со цел да одговараат на извршеното прикажување во тековната година.

2.2. Основни сметководствени методи

Финансиските извештаи се подготвени врз основа на методот на набавна вредност, како и врз основа на објективна (пазарна) вредност за вложувањата расположливи за продажба за друштвата со кои активно се тргува на Берза.

2.3. Континуитет во работењето

Финансиските извештаи се изготвени врз основа на претпоставката за континуитет во работењето. Тоа значи дека Друштвото ќе продолжи да работи во догледна иднина.

2.4. Користење на сметководствени проценки и расудувања

При подготвувањето на финансиските извештаи Друштвото применува одредени сметководствени проценки. Некои ставки во финансиските извештаи се проценуваат затоа што неможат прецизно да се измерат. Проценувањето вклучува расудувања што се засновани на последни расположливи информации.

Сметководствени проценки се употребуваат при проценување на корисниот век на употреба на материјалните и нематеријалните средства, објективната вредност на побарувањата, односно нивната наплатливост, објективната вредност на вложувањата расположливи за продажба и други ставки.

Во текот на периодите одредени проценки може да се ревидираат доколку се случат промени во околностите што биле основа за проценката, како резултат на нови информации или последователни случувања.

ПЕКАБЕСКО АД Кадино, Илинден
БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

3. ОСНОВНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ

Основните сметководствени политики применети при изготвување на финансиските извештаи се прикажани во понатамошниот текст.

3.1. Политика на евидентирање на приходите

Друштвото евидентира приходи од продажба на трговски стоки и производи во моментот на нивната испорака на своите клиенти. Приходите се евидентираат со примена на принципот на фактичност на настаните, односно во моментот на нивното настанување.

3.2. Приходи од камати

Каматите настанати по основ на побарувања од деловни односи и пласмани се искажуваат како приходи од камати во рамките на финансиските приходи. Приходите од камати се признаваат на пресметковна основа за периодот за кој се однесуваат.

3.3. Расходи за камати

Каматите настанати по основ на финансиски обврски, како и по основ на обврски од деловни односи се искажуваат како расходи од камати во рамките на финансиските расходи. Расходите од камати се признаваат на пресметковна основа за периодот за кој се однесуваат.

3.4. Приходи од вложувања расположливи за продажба

Приходите по основ на вложувањата во хартии од вредност издадени од банки, други финансиски организации и во трговски друштва се искажуваат во билансот на успехот како приходи во рамките на финансиските приходи.

3.5. Тековно и инвестиционо одржување

Трошоците за тековно и инвестиционо одржување на основните средства се евидентират на товар на расходите во периодот на нивното настанување.

Реконструкциите и адаптациите со кои се менува капацитетот или намената на основните средства се книжат како зголемување на вредноста на основните средства.

ПЕКАБЕСКО АД Кадино, Илинден

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

3.6. Недвижности, постројки и опрема (НПО)

Набавките на НПО во текот на годината се евидентираат по набавна вредност. Набавната вредност на НПО се состои од фактурната вредност на набавените НПО зголемена за сите трошоци настанати до нивното ставање во употреба. Во согласност со прописите кои порано се применуваа во Република Македонија, НПО се ревалоризирани на крајот на годината. Ревалоризацијата се вршеше на набавната или претходно ревалоризираната вредност на средствата и на исправката на вредноста со примена на официјални коефициенти за ревалоризација. Нето ефектот од ревалоризацијата е евидентиран како ревалоризациона резерва. Последна ревалоризација Друштвото изврши во 2002 година.

НПО се поделени во групи, односно подгрупи по кои се врши пресметка на амортизацијата до нивниот целосен отпис.

Позитивната разлика настаната при продажба на НПО се книжи во корист на добивка од продажба, а негативната разлика се книжи на товар на загуба од продажба. Неотпишаната вредност на отуѓените и расходуваните НПО се книжи на товар на останатите оперативни расходи.

3.7. Амортизација

Набавната вредност на НПО се амортизира во еднакви годишни износи во текот на предвидениот век на употреба на НПО.

Стапките што се применуваат за амортизација на НПО што ги поседува ПЕКАБЕСКО АД Кадино, Илинден се како што следи:

Градежни објекти	2,5%
Производна опрема	10%
Транспортни средства	25%
Компјутерска опрема	25%
Мебел, деловен инвентар, опрема за затоплување, вентилација и за одржување на канцелариски и други простории, канцелариски и друг мебел, како и друга опрема за вршење на канцелариски работи	20%
Останата неспомната опрема	10%

Амортизација не се пресметува за ставките: земјиште, инвестиции во тек и уметнички слики.

ПЕКАБЕСКО АД Кадино, Илинден

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

3.8. Оштетување (обезвреднување) на нефинансиските средства

Недвижностите, постројките и опремата се проверуваат од можни обезвреднувања секогаш кога постојат услови кои укажуваат дека нивната сметководствена вредност е повисока од проценетата надоместувачка вредност. Загуба од оштетување (обезвреднување) се евидентира за износот за кој сегашната вредност ја надминува надоместувачката вредност на средството. Надоместувачката вредност претставува повисока вредност од нето продажната цена на средството и неговата употребна вредност. Нето продажната цена е износ што се добива од продажба на средството во трансакција помеѓу добро известени субјекти. Употребната вредност е сегашна вредност на проценетите идни готовински приливи што се очекува да произлезат од континуираната употреба на средствата и од нивното отуѓување на крајот од употребниот век. Надоместувачкиот износ се проценува за поедничните средства или доколку тоа не е можно за целата група на средства која генерира готовински прилив.

3.9. Вложувања во хартии од вредност расположливи за продажба

Вложувањата во хартии од вредност расположливи за продажба во билансот на состојба се класифицираат во рамките на долгорочните средства. Почетните вложувања се евидентираат по набавна вредност, вклучувајќи ги сите трансакциони трошоци. Последователно, вложувањата расположливи за продажба се мерат според објективната вредност определена од пазарната цена на истите на датумот на билансот на состојбата. Промената на објективната вредност на вложувањата расположливи за продажба се евидентира во рамките на капиталот на позицијата останати резерви. Хартиите од вредност расположливи за продажба за кои не постои активен пазар се мерат според нивната набавна вредност, намалени за евентуално нивно обезвреднување поради стечај, ликвидација или други релевантни индикатори.

Во моментот на продажба на вложувањата во хартии од вредност расположливи за продажба, акумулираниот износ во капиталот што произлегува од промена на вредноста се евидентира во билансот на успех.

3.10. Залихи

Залихите на трговски стоки се искажуваат по набавна вредност, заедно со трошоците за нивна набавка. Залихите на готовите производи и на производството во тек ги опфаќаат директните трошоци за сировини и материјали, директниот труд и производните режиски трошоци.

3.11. Побарувања од купувачи

Побарувањата од купувачи ги опфаќаат сите побарувања за испорачаните трговски стоки и производи. За сите побарувања што се сметаат за ненаплатливи се врши исправка на вредноста врз основа на проценка извршена на крајот на годината.

ПЕКАБЕСКО АД Кадино, Илинден

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

Последователната наплата на претходно отпишаните износи на побарувања се признава во рамките на останатите оперативни приходи.

3.12. Парични средства

Паричните средства се состојат од денарска и девизна готовина во благајна, парични средства на жиро - сметките во деловните банки, девизни средства на девизни сметки во деловни банки, депозити во банки со краток рок на доспевање и други парични средства.

3.13. Пресметка на странските средства за плаќање и сметководствен третман на курсните разлики

Побарувањата и обврските во странски средства за плаќање се искажуваат во денарска противвредност по средниот официјален курс што го објавува Народната банка на Република Македонија на денот на извештајот на финансиската состојба.

Позитивните и негативните курсни разлики кои настануваат при искажувањето на побарувањата, обврските и кредитите од странски средства за плаќање во нивна денарска противвредност, како и курсните разлики што настануваат во текот на годината по основ на продажба и набавка на стоки, се искажуваат во билансот на успехот како дел од финансиските приходи и финансиските трошоци.

3.14. Капитал, сопствени акции, резерви и акумулирани добивки

Акционерски капитал

Акционерскиот капитал се состои од обични акции. Акционерскиот капитал ја претставува номиналната вредност на емитираните акции.

Откупени сопствени акции

Акциите кои се издадени од Друштвото и кои се купени од истото се евидентираат како сопствени (трезорски) акции. Тие се признаваат по нивната набавна вредност во која се вклучени и трансакционите трошоци, а се прикажуваат како намалување на капиталот на Друштвото.

Законски резерви и посебни резерви

Законските резерви ги сочинуваат резервите формирани со распределба на дел од нето добивката на Друштвото. Овие резерви можат да бидат употребени за покривање на искажана загуба во работењето. Посебните резерви издвоени од нето добивката се наменети за откуп на сопствени акции на Друштвото.

ПЕКАБЕСКО АД Кадино, Илинден

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

Акумулирана добивка

Акумулираната добивка ги вклучува нераспределената добивка од претходните години, како и добивката по оданочување од тековната година.

3.15. Обврски спрема добавувачи

Обврските спрема добавувачите се искажуваат во висина на номиналните износи што произлегуваат од деловните трансакции. Обврските спрема добавувачите се отпишуваат по истекот на рокот на застареност со одобрување на останатите оперативни приходи.

3.16. Обврски по кредити

Обврските по кредити се состојат од обврски по долгорочни и краткорочни кредити и се искажуваат според нивната номинална вредност. Делот од долгорочните кредити што доспева за наплата во рок од 12 месеци од денот на билансот на состојбата се рекласифицира во рамките на тековните обврски.

3.17. Данок на добивка

Согласно измените во даночната регулатива, основа за пресметување на данок на добивка од 2021 година е добивката пред оданочување пресметана според сметководствените стандарди прифатени во Република Македонија, зголемена за непризнаените расходи за даночни цели и намалена за пропишани даночни ослободувања.

Во периодот 2009 - 2013 година основа за пресметка на данокот на добивка беа повеќе видови расходи кои не се признаваа за целите на оданочувањето, тн. даночно непризнаени расходи. Данок на добивка се плаќаше и при исплатата на дивиденди од добивките остварени во финансиските извештаи за 2009 - 2013 година.

Стапката на данокот на добивка во Република Македонија изнесува 10% (10% и во 2020 година).

3.18. Користи за вработените

Придонеси за вработените

Друштвото во текот на своето нормално работење врши исплати во корист на своите вработени за пензиско осигурување, здравствено осигурување, вработување и персонален данок на доход во согласност со важечките законски стапки во текот на годината. Основица за пресметка на придонесите претставува бруто платата. Друштвото плаќа придонес за пензиско осигурување во првиот и вториот пензиски столб, односно во Државниот пензиски фонд, а дел и во приватни пензиски фондови. Не постојат дополнителни обврски во врска со овие пензиски планови.

ПЕКАБЕСКО АД Кадино, Илинден

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

Обврски при пензионирање

Друштвото, во согласност со домашните законски прописи, на вработените што се пензионираат им исплаќа надомест во износ на две месечни просечни плати исплатени во државата во моментот на пензионирањето. Друштвото нема направено резервирање за ова право на вработените бидејќи нема вработени што во наредните неколку години би оствариле право на пензија.

3.19. Резервирања

Резервирања се признаваат и пресметуваат кога Друштвото има правна обврска или обврска која произлегува од договор како резултат на минат настан и кога е веројатно дека ќе биде потребен одлив на средства со цел да се подмири обврската и кога може да се направи разумна проценка на износот. Резервирањата се проверуваат на секој датум на билансирање и се корегираат со цел да се усогласат со најдобрата тековна проценка.

3.20. Неизвесни обврски и неизвесни средства

Неизвесна обврска е можна обврска што произлегува од минати настани, а чие постоење ќе биде потврдено со случување или неслучување на еден или повеќе неизвесни идни настани што не се под контрола на Друштвото. Неизвесните обврски само се обелоденуваат во финансиските извештаи.

Неизвесни средства се можни средства што произлегуваат од минати настани, а чие постоење ќе биде потврдено со случување или неслучување на еден или повеќе неизвесни идни настани што не се под контрола на Друштвото. Неизвесните средства се признаваат ако приливот на економски користи е веројатен.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

4. УПРАВУВАЊЕ СО ФИНАНСИСКИ РИЗИК

Во своето работење Друштвото е изложено на повеќе видови на финансиски ризици како што се пазарниот ризик (ризик од промена на девизните курсеви и ризик од промена на цените), кредитниот ризик, ризикот од промена на каматните стапки и ризикот од неликвидност. За управување со финансиските ризици е надлежен Одборот на директори. Основата на управувањето со финансискиот ризик се состои во изнаоѓање начини за навремено минимизирање на потенцијалните негативни ефекти.

4.1. Пазарен ризик

Ризик од промени на девизниот курс

ПЕКАБЕСКО АД Кадино, Илинден во своето работење стапува во меѓународни трансакции заради продажби и набавки на производи и трговски стоки. Овие трансакции се искажани во странски валути.

Друштвото не користи соодветни финансиски инструменти за да го намали овој ризик, бидејќи вакви инструменти не се во примена во Република Македонија. Поради тоа, Друштвото е изложено на ризик поврзан со можните флуктуации на курсевите на странските валути.

Ризик од промени на цените

ПЕКАБЕСКО АД Кадино, Илинден е изложен на ризик од промена на пазарните цени на вложувањата расположливи за продажба затоа што овој вид на ризик е надвор од контрола на Друштвото.

4.2. Кредитен ризик

ПЕКАБЕСКО АД Кадино, Илинден е изложен на кредитен ризик во случај купувачите на неговите производи да не можат да ги извршат своите обврски спрема Друштвото.

Побарувањата од купувачите вклучуваат побарувања од поголем број купувачи со умерени салда, што претставува спроведување на политиката на дисперзија на побарувањата на поголем број купувачи со цел да се избегне зависноста од мал број на купувачи.

4.3. Ризик од промени на каматните стапки

Друштвото е изложено на ризик од промени на каматните стапки кога користи кредити и кога има депонирани средства во банки. Обврските по кредити вообичаено се отплатуваат по променливи каматни стапки. Депозитите вложени во банки исто така се подложни на промени на каматните стапки зависни од движењата на финансиските пазари. Ова го изложува Друштвото на можен ризик од промени на каматните стапки.

ПЕКАБЕСКО АД Кадино, Илинден

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

ПЕКАБЕСКО АД Кадино, Илинден нема посебна политика за намалување на каматниот ризик и истиот го регулира преку директни преговори со банките.

4.4. Ризик од неликвидност

Ликвидносен ризик или ризик од неликвидност постои кога Друштвото нема да биде во состојба со паричните средства навремено да ги плаќа обврските спрема доверителите и кредиторите.

Друштвото нема ликвидносни проблеми во работењето затоа што води политика на навремено обезбедување на потребните парични средства за плаќање на доспеаните обврски.

4.5 Даночен ризик

Согласно законските прописи во Република Македонија даночните власти можат во период од 5 години од датумот на поднесениот даночен извештај да извршат контрола и да утврдат дополнителни даночни обврски и казни. Во случај на даночна евазија или даночна измама периодот на застареност може да изнесува до 10 години. Раководството на Друштвото нема сознанија за околности кои би можеле да доведат до значајни материјални даночни обврски, освен оние евидентирани во финансиските извештаи.

5. Утврдување на објективна вредност

Друштвото располага со финансиски средства и обврски кои ги вклучуваат побарувањата од купувачи, вложувањата расположливи за продажба, обврските кон добавувачи, обврските по кредити, како и нефинансиски средства за кои голем број на сметководствени политики и обелоденувања бараат утврдување на нивната објективна вредност. Објективната вредност на финансиските средства и обврски е приближна на нивната сметководствена вредност со оглед на фактот дека истите имаат релативно кратка доспеаност во рок од максимум до една година од датумот на билансот на состојба, со исклучок на вложувањата расположливи за продажба кои имаат карактер на долгорочни средства и за кои објективната вредност е утврдена врз основа на последната пазарна цена на истите на датумот на билансот на состојба.

ПЕКАБЕСКО АД Кадино, Илинден
БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

6. ФИНАНСИСКИ ИНСТРУМЕНТИ

6.1. Ризик од финансирање

Друштвото управува со капиталот за да се обезбеди дека ќе продолжи да работи и во иднина според принципот на континуитет, преку настојување да постигне оптимален баланс помеѓу долговите и вкупната главнина.

Структурата на капиталот на Друштвото се состои од уплатен капитал, законски резерви, ревалоризациони резерви, резерви за инвестиции и акумулирана добивка.

Показател на задолженост

Раководството ја следи структурата на изворите на финансирање на Друштвото на годишна основа. Овој показател се пресметува како однос меѓу нето обврските и вкупниот капитал. Одборот на директори на ПЕКАБЕСКО АД Кадино Илинден врши редовно следење на кредитната задолженост.

Показателот на задолженост на 31 екември 2021 и 2020 година е како што следи:

во илјади денари	2021	2020
Обврски по кредити	253.659	504.125
Парични средства	-19.442	-43.780
Нето обврски по кредити	234.217	460.345
Капитал и резерви	1.299.899	1.208.534
% на кредитна задолженост	18,02%	38,09%

Задолженоста во 2021 година е намалена во однос на 2020 година за 20,07 процентни поени, како резултат на намалување на обврските по краткорочни кредити.

6.2. Значајни сметководствени политики поврзани со финансиските инструменти

Деталите поврзани со значајните сметководствени политики и методи, како и критериумите и основите за признавање на приходите и трошоците за сите класи на финансиските средства и финансиски обврски се обелоденети во Белешката 3 кон овие финансиски извештаи.

ПЕКАБЕСКО АД Кадино, Илинден

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

6.3 Категории на финансиски инструменти

во илјади денари	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Финансиски средства		
Парични средства	19.442	43.780
Побарувања од купувачи	353.789	345.031
Останати побарувања	967	14.292
Побарувања за аванси	2.075	1.868
Краткорочни финансиски средства	207.362	207.339
Активни временски разграничувања	<u>11.194</u>	<u>19.825</u>
	<u>594.829</u>	<u>632.135</u>
Финансиски обврски		
Обврски спрема добавувачи	425.487	362.459
Останати тековни обврски	105.362	102.426
Обврски за аванси	3.889	5.188
Пасивни временски разграничувања	13.364	11.050
Кредити	<u>253.659</u>	<u>504.125</u>
	<u>801.761</u>	<u>985.248</u>

6.4. Цели на управување со финансиските ризици

Финансиските ризици го вклучуваат пазарниот ризик (девизен ризик и каматен ризик), кредитен ризик и ликвидносниот ризик. Финансиските ризици се следат на временска основа и се избегнуваат првенствено преку намалување на изложеноста на Друштвото на овие ризици. Друштвото не користи специјални финансиски инструменти за да ги избегне овие ризици затоа што ваквите инструменти не се во широка употреба на Република Македонија.

6.5. Пазарен ризик

Во текот на своето работење Друштвото е изложено првенствено на финансиските ризици од промена на курсот на странски валути и каматни стапки.

Изложеноста на пазарниот ризик се следи преку анализата на сензитивноста. Немаше промена во изложеноста на Друштвото на пазарните ризици или во начинот на кој Друштвото управува или го мери ризикот.

ПЕКАБЕСКО АД Кадино, Илинден

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

6.6. Управување со девизниот ризик

Друштвото е изложено на девизен ризик првенствено од парите и паричните еквиваленти, како и од побарувањата од купувачи, обврските спрема добавувачи и обврските за кредити, кои се деноминирани во странска валути. Друштвото не употребува посебни финансиски инструменти за намалување на овој ризик бидејќи нивната употреба во Р.Македонија не е вообичаена.

Сметководствената вредност на монетарните средства и обврски на Друштвото деноминирани во странски валути е следната.

во илјади денари	Средства		Обврски	
	2021	2020	2021	2020
ЕУР	68.780	68.228	82.276	72.194
УСД			-	-
	<u>68.780</u>	<u>68.228</u>	<u>82.276</u>	<u>72.194</u>

Анализа на сензитивноста на странски валути

Друштвото е изложено во најголем дел еврото. Следната табела ја покажува сензитивната анализа на зголемување или намалување на македонскиот денар за 10% во однос на странските валути. Анализата е направена на девизните салда на средствата и обврските на датумот на извештајот на финансиска состојба. Позитивните износи се зголемување на добивката, а негативните се намалување на добивката за соодветниот период.

во илјади денари	Зголемување 10%		Намалување 10%	
	2021	2020	2021	2020
ЕУР	-1.400	-396	1.400	396
УСД	-	-	-	-
	<u>-1.400</u>	<u>-396</u>	<u>1.400</u>	<u>396</u>

6.7. Управување со каматниот ризик

Друштвото се изложува на ризик од промени на каматни стапки во случај кога користи кредити и позајмици договорени по варијабилни каматни стапки или кога има пласирано средства кај други друштва или банки договорени по варијабилни каматни стапки.

ПЕКАБЕСКО АД Кадино, Илинден

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

Сметководствената вредност на финансиските средства и обврски според изложеноста на каматниот ризик на крајот од годините е како што следи:

во илјади денари	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Финансиски средства		
<i>Некаматноосни</i>		
Парични средства	19.442	43.780
Побарувања од купувачи	353.789	345.031
Останати побарувања	967	14.292
Побарувања за аванси	2.075	1.868
Активни временски разграничувања	<u>11.194</u>	<u>19.825</u>
	387.467	424.796
<i>Каматноосни</i>		
Краткорочни финансиски средства	<u>207.362</u>	<u>207.339</u>
	207.362	207.339
	<u>594.829</u>	<u>632.135</u>
Финансиски обврски		
<i>Некаматноосни</i>		
Обврски спрема добавувачи	425.487	362.459
Останати тековни обврски	105.362	102.426
Обврски за аванси	3.889	5.188
Пасивни временски разграничувања	<u>13.364</u>	<u>11.050</u>
	548.102	481.123
<i>Каматноосни</i>		
Кредити	<u>253.659</u>	<u>504.125</u>
	<u>801.761</u>	<u>985.248</u>

Следната табела ја покажува сензитивната анализа на зголемување или намалување за еден процентен поен на каматните стапки на дадените депозити и неотплатените кредити. Анализата е направена на салдата на депозити и неотплатени кредити на датумот на извештајот на финансиска состојба. Позитивните износи се зголемување на добивката, а негативните се намалувања на добивката за соодветниот период.

во илјади денари	<u>2021</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Дадени депозити	2.073	2.073	-2.073	-2.073
Земени кредити	-2.536	-5.041	2.536	5.041
	<u>-463</u>	<u>-2.968</u>	<u>463</u>	<u>2.968</u>

ПЕКАБЕСКО АД Кадино, Илинден

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

6.8. Ризик од ликвидност

Следната табела ја дава приказ на роковите за плаќање на финансиските обврски на Друштвото со состојба на 31 декември 2021 и 2020 година.

2021

во илјади денари	До 1-3 месец	3-6 месеци	6-12 месеци	Над 12 месеци	Вкупно
Кредити	-	-	128.042	125.616	253.658
Обврски спрема добавувачи	425.487				425.487
Останати обврски	105.362				105.362
Обврски за примени аванси	3.889				3.889
ПВР	13.364	-	-	-	13.364
	<u>548.102</u>	<u>-</u>	<u>128.042</u>	<u>125.616</u>	<u>801.760</u>

2020

во илјади денари	До 1-3 месец	3-6 месеци	6-12 месеци	Над 12 месеци	Вкупно
Кредити	-	-	262.499	241.626	504.125
Обврски спрема добавувачи	362.459				362.459
Останати обврски	102.426				102.426
Обврски за примени аванси	5.188				5.188
ПВР	11.050	-	-	-	11.050
	<u>481.123</u>	<u>-</u>	<u>262.499</u>	<u>241.626</u>	<u>985.248</u>

Следната табела ја дава структурата на финансиските средства на Друштвото со состојба на 31 декември 2021 и 2020 година.

2021

во илјади денари	Од 1-3 месец	3-6 месеци	6-12 месеци	Над 12 месеци	Вкупно
Парични средства	19.442	-	-	-	19.442
Побарувања од купувачи	353.789	-	-		353.789
Останати побарувања	967				967
Побарувања за аванси	2.075				2.075
ABP	11.194	-	-	-	11.194
	<u>387.467</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>387.467</u>

ПЕКАБЕСКО АД Кадино, Илинден

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

2020

во илјади денари	Од 1-3 месец	3-6 месеци	6-12 месеци	Над 12 месеци	Вкупно
Парични средства	43.780	-	-	-	43.780
Побарувања од купувачи	345.031	-	-	-	345.031
Останати побарувања	14.292				14.292
Побарувања за аванси	1.868				1.868
ABP	19.825	-	-	-	19.825
	<u>424.796</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>424.796</u>

7. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЖБА

во илјади денари	2021	2020
Приходи од продажба на домашен пазар	4.154.208	3.985.705
Приходи од продажба на странски пазар	639.406	591.953
Вкупно	<u>4.793.614</u>	<u>4.577.658</u>

8. ОСТАНАТИ ОПЕРАТИВНИ ПРИХОДИ

во илјади денари	2021	2020
Приходи од наемнини	11.028	11.118
Приходи од отпис на обврски	84	341
Приходи од вишоци	1.791	3.726
Приходи од премии, субвенции, дотации и донации	7.134	15.445
Приходи од одобренија	36.076	30.842
Приходи од продажба на основни средства	3.321	2.488
Вкупно	<u>59.434</u>	<u>63.960</u>

9. ПРОМЕНА НА ВРЕДНОСТА НА ЗАЛИХИТЕ НА ГОТОВИТЕ ПРОИЗВОДИ И ПРОИЗВОДСТВОТО ВО ТЕК

во илјади денари	2021	2020
Состојба на крајот на годината	62.777	47.724
Состојба на почетокот на годината	58.766	62.777
Зголемување на вредноста на залихите	<u>-4.011</u>	<u>15.053</u>

ПЕКАБЕСКО АД Кадино, Илинден

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

10. ПОТРОШЕНИ МАТЕРИЈАЛИ И СИТЕН ИНВЕНТАР

во илјади денари	2021	2020
Потрошени сировини и материјали	868.738	845.348
Потрошени резервни делови и ситен инвентар	99.772	89.018
Вкупно	968.510	934.366

11. ТРОШОЦИ ЗА ВРАБОТЕНИТЕ

во илјади денари	2021	2020
Бруто плати	283.885	260.107
Други надоместоци за вработените	23.054	17.194
Вкупно	306.939	277.301

12. ОСТАНАТИ ОПЕРАТИВНИ РАСХОДИ

во илјади денари	2021	2020
Енергија	62.449	59.856
Услуги за одржување и заштита	48.832	36.150
Транспортни, телефонски, интернет и поштенски услуги	9.139	9.528
Наемнина	1.682	1.756
Премии за осигурување	7.979	7.473
Реклама, промоција, маркетинг услуги	30.203	32.407
Репрезентација, спонзорства	6.089	7.670
Трошоци за патарина и за регистрација на возила	1.980	4.013
Трошоци за вода и комунални услуги	962	1.633
Вредносно усогласување на краткорочни побарувања	42	300
Трошоци за службени патувања	1.338	1.305
Трошоци за контрола на квалитет	8.037	8.000
Банкарски услуги	21.149	2.352
Одобрени попусти на купувачи	118.974	107.655
Казни , пенали и надоместоци	4.232	
Останато	6.786	8.013
Вкупно	329.873	288.111

ПЕКАБЕСКО АД Кадино, Илинден

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

13. ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ/ РАСХОДИ

во илјади денари	2021	2020
Приходи од камати	350	128
Позитивни курсни разлики	499	1.346
Дивиденди	1.746	
Вкупно финансиски приходи	2.595	1.474
Расходи за камати	-10.815	-23.296
Негативни курсни разлики	-627	-916
Вкупно финансиски расходи	-11.442	-24.212
Нето финансиски приходи / расходи	-8.847	-22.738

14. ОСНОВНА ЗАРАБОТУВАЧКА ПО АКЦИЈА

	2021	2020
Заработувачка која им припаѓа на имателите на обични акции	80.823	107.517
Пондериран просечен број на обични акции во оптек	30.075	30.075
Основна заработувачка по акција во денари	2.687	3.575

Основната заработувачка по акција се пресметува со делење на нето добивката која им припаѓа на имателите на обични акции (по намалувањето за делот од добивката по оданочување за имателите на приоритетни акции) со пондерираниот просечен број на обични акции во оптек во текот на годината.

Поради фактот дека ПЕКАБЕСКО АД Кадино, Илинден нема издадено приоритетни акции целата добивка по оданочување припаѓа на имателите на обични акции.

Разводната заработувачка по акција не е пресметана затоа што ПЕКАБЕСКО АД Кадино, Илинден нема издадено разводнувачки потенцијални обични акции.

15. НЕДВИЖНОСТИ ПОСТРОЈКИ И ОПРЕМА

Ревалоризираната набавна вредност на основните средства и нивната исправка на вредноста се како што следи:

ПЕКАБЕСКО АД Кадино, Илинден

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

2021 година

во илјади денари	Земјиште	Градежни објекти	Опрема	Инвест. во тек	Вкупно	Нематер. средства
Набавна или ревалоризирана вредност						
Состојба 01.01.2021	47.922	881.087	1.093.995	5.091	2.028.095	7.396
Нови набавки		1.573	27.102		28.675	269
Пренос од инвестиции	-		5.091	-5.091	0	
Расходување и продажба			-19.226		-19.226	
Состојба 31.12.2021	47.922	882.660	1.106.962		2.037.544	7.665
Исправка на вредност						
Состојба 01.01.2021	-	203.058	736.499	-	939.557	6.368
Амортизација	-	22.027	90.537	-	112.564	553
Прекнижување	-			-	-	-
Расходување и продажба			-19.226	-	-19.226	
Состојба 31.12.2021	-	225.085	807.810	-	1.032.895	6.921
СЕГАШНА ВРЕДНОСТ НА 31.12.2021	47.922	657.575	299.152		1.004.649	744

2020 година

во илјади денари	Земјиште	Градежни објекти	Опрема	Инвест. во тек	Вкупно	Нематер. средства
Набавна или ревалоризирана вредност						
Состојба 01.01.2020	45.433	863.241	980.557	18.598	1.907.829	7.196
Нови набавки	2.489	242	84.900	57.725	145.356	200
Пренос од инвестиции	-	17.604	53.628	-71.232	0	
Расходување и продажба			-25.090		-25.090	
Состојба 31.12.2019	47.922	881.087	1.093.995	5.091	2.028.095	7.396
Исправка на вредност						
Состојба 01.01.2020	-	181.330	680.251	-	861.581	5.681
Амортизација	-	21.728	81.338	-	103.066	687
Прекнижување	-			-	-	-
Расходување и продажба			-25.090	-	-25.090	
Состојба 31.12.2020	-	203.058	736.499	-	939.557	6.368
СЕГАШНА ВРЕДНОСТ НА 31.12.2020	47.922	678.029	357.496	5.091	1.088.538	1.028

Како обезбедување за повлечени кредити под хипотека се дадени сите градежни објекти на ПЕКАБЕСКО АД Кадино, Илинден во општина Шуто Оризари со вкупна површина од околу 7.349 метри квадратни, објектот кој е изграден на наведеното земјиште и опремата која е во функција на објектот, земјиштето во КО Кадино со вкупна површина од 39.363 метри квадратни, објектот кој е изграден на наведеното земјиште и опремата која е во функција на новиот објект - фабрика за преработка на месо и месни производи со дистрибутивни складишта и пратечки објекти во Кадино, општина Илинден.

ПЕКАБЕСКО АД Кадино, Илинден
БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

16. ВЛОЖУВАЊА ВО ПОДРУЖНИЦИ

во илјади денари	2021	2020
Пекабеско Доо Рашка	430	430
Тимко - лаб Дооел Кадино	307	307
Вкупно	737	737

17. ВЛОЖУВАЊА РАСПОЛОЖЛИВИ ЗА ПРОДАЖБА

во илјади денари	2021	2020
Вложувања во банка котирана на Македонската берза на подсегментот задолжителна котација	28.530	17.988
Останати		
Вкупно	28.530	17.988

18. ЗАЛИХИ

во илјади денари	2021	2020
Суровини и материјали	84.694	59.811
Резервни делови и ситен инвентар	413	881
Производство во тек	21.470	18.622
Готови производи	37.296	44.155
Трговски стоки	328.298	329.887
Вкупно	472.171	453.356

19. ПОБАРУВАЊА ОД КУПУВАЧИ

во илјади денари	2021	2020
Побарувања од купувачи во земјата	285.009	276.803
Побарувања од купувачи во странство	68.780	68.228
Вкупно	353.789	345.031

ПЕКАБЕСКО АД Кадино, Илинден

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

20. ОСТАНАТИ КРАТКОРОЧНИ ПОБАРУВАЊА

во илјади денари	2021	2020
Побарувања за данок на додадена вредност	27	7.961
Побарувања од вработените	337	162
Побарувања за повеќе платени акцизи	88	63
Побарувања за данок од добивка		5.307
Останато	515	799
Вкупно	967	14.292

21. ПОБАРУВАЊА ЗА АВАНСИ

во илјади денари	2021	2020
Побарувања за аванси во земјата	751	740
Побарувања за аванси во странство	1.324	1.128
Вкупно	2.075	1.868

22. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА

во илјади денари	2021	2020
Краткорочни депозити во банки	207.362	207.339
Вкупно	207.362	207.339

23. АВР

во илјади денари	2021	2020
Однапред платени трошоци	9.685	9.375
Пресметани приходи што не се фактурирани	1.509	10.450
Вкупно	11.194	19.825

ПЕКАБЕСКО АД Кадино, Илинден

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

24. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА

во илјади денари	2021	2020
Жиро сметки	4.033	31.223
Денарски благајни	124	302
Девизни сметки	15.285	12.255
Вкупно	19.442	43.780

25. ОБВРСКИ ПО ДОЛГОРОЧНИ КРЕДИТИ

во илјади денари	2021	2020
НЛБ Тутунска банка АД Скопје	174.422	261.076
Охридска банка АД Скопје		19.422
Шпаркасе банка АД Скопје	12.612	
Прокредит банка	35.066	50.767
Халк Банка	19.695	36.324
Вкупно	241.795	367.589
Намалено за обврските со доспеаност за плаќање до една год.	-116.179	-125.963
Долгорочни кредити со доспеаност за плаќање над една год.	125.616	241.626

26. ОБВРСКИ СПРЕМА ДОБАВУВАЧИ

во илјади денари	2021	2020
Обврски спрема добавувачи во земјата	343.211	290.265
Обврски спрема добавувачи во странство	82.276	72.194
Вкупно	425.487	362.459

ПЕКАБЕСКО АД Кадино, Илинден

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

27. ОСТАНАТИ КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ

во илјади денари	2020	2020
Обврски за бруто плати	37.528	32.944
Обврски за надоместоци од добивка	53.630	53.630
Обврски за данок на додадена вредност	12.955	15.661
Останато	1.250	191
Вкупно	105.363	102.426

28. ОБВРСКИ ЗА ПРИМЕНИ АВАНСИ

во илјади денари	2021	2020
Обврски за примени аванси во земјата	3.899	5.188
Вкупно	3.899	5.188

29. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ ОБВРСКИ

во илјади денари	2021	2020
Обврски по краткорочни кредити		
Охридска банка АД Охрид		95.676
НЛБ Банка		40.000
Шпаркасе банка АД Скопје	11.438	
Останати (камати)	425	860
Вкупно	11.863	136.536
Тековна доспеаност на долгорочни кредити	116.179	125.963
ВКУПНО КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ ОБВРСКИ	128.042	262.499

30. ПВР

во илјади денари	2021	2020
Однапред пресметани трошоци	762	1.547
Одложено признавање на приходи пресметани приходи за идни периоди	12.602	9.503
Вкупно	13.364	11.050

ПЕКАБЕСКО АД Кадино, Илинден

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

31. САЛДА И ТРАНСАКЦИИ СО ПОВРЗАНИ СУБЈЕКТИ

Во продолжение се прикажани салдата и трансакциите меѓу ПЕКАБЕСКО АД Кадино, Илинден и Тимко-лаб ДООЕЛ Кадино, и Пекабеско Доо Рашка Друштва што се управувачки поврзани.

во илјади денари	2021	2020
Побарувања од купувачи	16.582	10.225
Побарувања по аванси	-	-
Вкупно тековни средства	16.582	10.225
Обврски спрема добавувачи	2.864	1.721
Обврски по краткорочни позајмици	-	-
Вкупно тековни обврски	2.864	1.721
Приходи од продажба	29.428	17.212
Останати приходи	-	-
Вкупно приходи	29.428	17.212
Набавки на стоки	-	-
Останати расходи	6.762	7.576
Вкупно набавки и расходи	6.762	7.576

32. ДЕВИЗНИ КУРСЕВИ

Официјалните девизни курсеви користени при прикажувањето на билансните позиции деноминирани во странска валута на 31 декември се следните:

во денари	2021	2020
EUR	61,68	61,48
USD	54,43	50,23

33. ПОТЕНЦИЈАЛНИ ОБВРСКИ

Со состојба 31 декември 2021 година побарувањата по судските постапки покренати против ПЕКАБЕСКО АД Кадино, Илинден изнесуваат околу 9.434 илјади денари (9.434 илјади денари на 31.12.2020 година). Раководството на ПЕКАБЕСКО АД Кадино, Илинден редовно ги анализира можните ризици од загуби по основ на тековните судски спорови. Иако исходот на судските постапки не може да се утврди со сигурност, раководството смета дека од судските постапки нема да произлезат материјално значајни обврски.

ПЕКАБЕСКО АД Кадино, Илинден

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

ПЕКАБЕСКО АД Кадино, Илинден на 31.12.2021 година има обврска по основ на издадени гаранции од банки кон доверители во износ од 448.200 илјади денари и 100.000 евра (623.250 илјади денари на 31.12.2020 година).

34. НАСТАНИ ПО ДАТУМОТ НА БИЛАНСОТ НА СОСТОЈБАТА

По датумот на билансот на состојбата не се случиле настани што треба да се обелоденат во овие финансиски извештаи.

ДОДАТОК 1

ГОДИШНА СМЕТКА

ЕМБС: 04059867

Целосно име: Друштво за трговија, производство, услуги, шпедиција, увоз-извоз
ПЕКАБЕСКО АД, Кадино Илинден

Вид на работа: 450

Тип на годишна сметка: Годишна сметка

Тип на документ: Годишна сметка

Година : 2021

Листа на прикачени документи:
Објаснувачки белешки и други прилози
Финансиски извештаи

Биланс на состојба

Ознака за АОП	Опис	Нето за тековна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Претходна година
1	-- АКТИВА: А.НЕТЕКОВНИ СРЕДСТВА (002+009+020+021+031)	1.034.659.000,00			1.108.290.590,00
2	-- I.НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (003+004+005+006+007+008)	743.565,00			1.028.470,00
4	-- Концесии, патенти, лиценци, заштитни знаци и слични права	743.565,00			1.028.470,00
9	-- II. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (010+013+014+015+016+017+018+019)	1.004.649.060,00			1.088.537.575,00
10	-- Недвижности (011+012)	684.444.024,00			704.897.964,00
11	-- Земјиште	47.922.141,00			47.922.141,00
12	-- Градежни објекти	636.521.883,00			656.975.823,00
13	-- Постројки и опрема	263.037.802,00			309.937.534,00
14	-- Транспортни средства	43.922.973,00			55.851.712,00
15	-- Алат, погонски и канцелариски инвентар и мебел	13.244.261,00			12.757.463,00
18	-- Материјални средства во подготовка				5.092.902,00
21	-- IV. ДОЛГОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА (022+023+024+025+026+030)	29.266.375,00			18.724.545,00
23	-- Вложувања во придружени друштва и учества во заеднички вложувања	737.975,00			737.975,00
26	-- Вложувања во долгорочни хартии од вредност (027+028+029)	28.528.400,00			17.986.570,00
28	-- Вложувања во хартии од вредност расположливи за продажба	28.528.400,00			17.986.570,00
36	-- Б. ТЕКОВНИ СРЕДСТВА (037+045+052+059)	1.055.806.563,00			1.065.666.571,00
37	-- I. ЗАЛИХИ (038+039+040+041+042+043)	472.171.096,00			453.355.572,00

38	-- Залихи на сировини и материјали	84.693.970,00			59.810.514,00
39	-- Залихи на резервни делови, ситен инвентар, амбалажа и автогуми	413.132,00			880.454,00
40	-- Залихи на недовршени производи и полупроизводи	21.469.636,00			18.622.322,00
41	-- Залихи на готови производи	37.296.370,00			44.154.670,00
42	-- Залихи на трговски стоки	328.297.988,00			329.887.612,00
45	-- III. КРАТКОРОЧНИ ПОБАРУВАЊА (046+047+048+049+050+051)	356.831.547,00			361.191.789,00
46	-- Побарувања од поврзани друштва	16.582.410,00			10.225.478,00
47	-- Побарувања од купувачи	337.206.938,00			334.805.198,00
48	-- Побарувања за дадени аванси на добавувачи	2.074.818,00			1.868.177,00
49	-- Побарувања од државата по основ на даноци, придонеси, царина, акцизи и за останати давачки кон државата (претплати)	591.416,00			13.806.302,00
50	-- Побарувања од вработените	336.676,00			161.947,00
51	-- Останати краткорочни побарувања	39.289,00			324.687,00
52	-- IV. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА (053+056+057+058)	207.361.665,00			207.338.800,00
58	-- Останати краткорочни финансиски средства	207.361.665,00			207.338.800,00
59	-- V. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ (060+061)	19.442.255,00			43.780.410,00
60	-- Парични средства	19.442.255,00			43.780.410,00
62	-- VI. ПЛАТЕНИ ТРОШОЦИ ЗА ИДНИТЕ ПЕРИОДИ И ПРЕСМЕТАНИ ПРИХОДИ (ABP)	11.194.336,00			19.824.402,00
63	-- ВКУПНА АКТИВА: СРЕДСТВА (001+035+036+044+062)	2.101.659.899,00			2.193.781.563,00
65	-- ПАСИВА : А. ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ (066+067-068-069+070+071+075-076+077-078)	1.299.898.029,00			1.208.532.731,00
66	-- I. ОСНОВНА ГЛАВНИНА	90.535.500,00			90.535.500,00
68	-- III. СОПСТВЕНИ АКЦИИ (-)	9.927.353,00			9.927.353,00
70	-- V. РЕВАЛОРИЗАЦИСКА РЕЗЕРВА И РАЗЛИКИ ОД ВРЕДНУВАЊЕ НА КОМПОНЕНТИ НА ОСТАНАТА СЕОПФАТНА ДОБИВКА	15.955.543,00			15.955.543,00
71	-- VI. РЕЗЕРВИ (072+073+074)	651.110.848,00			533.053.474,00
72	-- Законски резерви	18.762.056,00			18.762.056,00
74	-- Останати резерви	632.348.792,00			514.291.418,00
75	-- VII. АКУМУЛИРАНА ДОБИВКА	471.400.023,00			471.400.023,00
77	-- IX. ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА	80.823.468,00			107.515.544,00
81	-- Б. ОБВРСКИ (082+085+095)	788.398.129,00			974.199.072,00

85	-- II. ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ (од 086 до 093)	241.796.226,00			367.589.044,00
90	-- Обврски по заеми и кредити	241.796.226,00			367.589.044,00
95	-- IV. КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ (од 096 до 108)	546.601.903,00			606.610.028,00
96	-- Обврски спрема поврзани друштва	2.864.399,00			1.721.072,00
97	-- Обврски спрема добавувачи	422.622.202,00			360.737.788,00
98	-- Обврски за аванси, депозити и кауций	3.888.546,00			5.187.968,00
99	-- Обврски за даноци и придонеси на плата и на надомести на плати	9.694.160,00			9.487.524,00
100	-- Обврски кон вработените	81.683.507,00			77.278.054,00
101	-- Тековни даночни обврски	13.985.724,00			15.661.474,00
104	-- Обврски по заеми и кредити	11.863.365,00			136.536.148,00
109	-- V. ОДЛОЖЕНО ПЛАЌАЊЕ НА ТРОШОЦИ И ПРИХОДИ ВО ИДНИТЕ ПЕРИОДИ (ПВР)	13.363.741,00			11.049.760,00
111	-- ВКУПНО ПАСИВА : ГЛАВНИНА, РЕЗЕРВИ И ОБВРСКИ (065+081+094+109+110)	2.101.659.899,00			2.193.781.563,00

Биланс на успех

Ознака за АОП	Опис	Нето за тековна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Претходна година
201	-- I. ПРИХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (202+203+206)	4.851.310.751,00			4.637.948.255,00
202	-- Приходи од продажба	4.782.005.239,00			4.561.568.385,00
203	-- Останати приходи	58.635.989,00			61.228.485,00
204	-- Залихи на готови производи и недовршено производство на почетокот на годината	62.776.992,00			47.723.527,00
205	-- Залихи на готови производи и недовршено производство на крајот на годината	58.766.006,00			62.776.992,00
206	-- Капитализирано сопствено производство и услуги	10.669.523,00			15.151.385,00
207	-- II. РАСХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (208+209+210+211+212+213+218+219+220+221+222)	4.752.285.483,00			4.522.891.382,00
208	-- Трошоци за сировини и други материјали	1.031.281.748,00			995.042.232,00
209	-- Набавна вредност на продадените стоки	3.033.847.775,00			2.919.359.422,00
211	-- Услуги со карактер на материјални трошоци	105.988.803,00			94.220.526,00
212	-- Останати трошоци од работењето	23.404.831,00			23.656.179,00
213	-- Трошоци за вработени (214+215+216+217)	320.828.715,00			277.771.856,00
214	-- Плати и надоместоци на плата (нето)	196.385.874,00			179.496.798,00
215	-- Трошоци за даноци на плати и надоместоци на	19.853.743,00			17.788.969,00

плата				
216	-- Придонеси од задолжително социјално осигурување	66.382.905,00		61.648.950,00
217	-- Останати трошоци за вработените	38.206.193,00		18.837.139,00
218	-- Амортизација на материјалните и нематеријалните средства	113.116.649,00		103.753.010,00
220	-- Вредносно усогласување (обезвреднување) на тековните средства	41.608,00		299.599,00
222	-- Останати расходи од работењето	123.775.354,00		108.788.558,00
223	-- III. ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ (224+229+230+231+232+233)	4.331.128,00		5.143.915,00
229	-- Приходи од вложувања во неповрзани друштва	1.745.899,00		
230	-- Приходи по основ на камати од работење со неповрзани друштва	2.086.697,00		3.798.276,00
231	-- Приходи по основ на курсни разлики од работење со неповрзани друштва	498.532,00		1.345.639,00
234	-- IV. ФИНАНСИСКИ РАСХОДИ (235+239+240+241+242+243)	11.442.451,00		24.212.475,00
239	-- Расходи по основ на камати од работење со неповрзани друштва	10.815.289,00		23.296.092,00
240	-- Расходи по основ на курсни разлики од работење со неповрзани друштва	627.162,00		916.383,00
246	-- Добивка од редовното работење (201+223+244)-(204-205+207+234+245)	87.902.959,00		111.041.778,00
250	-- Добивка пред оданочување (246+248) или (246-249)	87.902.959,00		111.041.778,00
252	-- Данок на добивка	7.079.491,00		3.526.234,00
255	-- НЕТО ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА (250-252+253-254)	80.823.468,00		107.515.544,00
257	-- Просечен број на вработени врз основа на часови на работа во пресметковниот период (во апсолутен износ)	457,00		465,00
258	-- Број на месеци на работење (во апсолутен износ)	12,00		12,00
259	-- ДОБИВКА/ЗАГУБА ЗА ПЕРИОД	80.823.468,00		107.515.544,00
260	-- Добивка која им припаѓа на имателите на акции на матичното друштво	80.823.468,00		107.515.544,00
265	-- Вкупна основна заработувачка по акција	2.687,00		3.575,00
269	-- Добивка за годината	80.823.468,00		107.515.544,00
288	-- Вкупна сеопфатна добивка за годината (269+286) или (286-270)	80.823.468,00		107.515.544,00

Државна евиденција

Ознака за АОП	Опис	Нето за тековна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста	Претходна година
---------------	------	------------------------	-------------------------	-----------------------	------------------

ДОДАТОК 2

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТА

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ

од работењето на Пекабеско АД за 2021 година

1. Општи податоци

Друштвото за трговија, производство, услуги, шпедиција, увоз-извоз Пекабеско АД основано е и работи во Република Македонија. До средината на месец мај 2003 година Друштвото во правниот промет настапуваше под името ПКБ АД Скопје, а по извршениот упис во трговскиот регистар на промената на името на фирмата настапува под името Пекабеско АД.

Основна дејност што ја обавува Пекабеско АД е неспецијализирана трговија на големо со храна, пијалоци и тутун.

Пекабеско АД, меѓу другото, е регистриран и за обавување на следните дејности:

- производство, обработка и конзервирање на животинско месо;
- преработка на животинско и живинско месо;
- преработка и конзервирање на риба и производи од риба.

Акциите на Пекабеско АД котираат на задолжителна котација на обични акции на Македонската берза за хартии од вредност.

На ден 31.12.2021 година бројот на вработените во Пекабеско АД изнесуваше 475 лица, а на 31.12.2020 година 453 лица.

Седиштето на Друштвото е на ул.10 бр.44; 1041 Кадино-Илинден.

Лице овластено за застапување е Слободан Кутревски - прв извршен директор без ограничувања во внатрешниот и надворешниот трговски промет

2. Управување со Финансиски ризик

Пазарен ризик

Друштвото е вклучено во меѓународни трансакции и е изложено на ризик од промена на девизните курсеви, како резултат на изложеност на домашната валута во однос на различните странски валути.

За да се намали изложеноста на девизниот ризик, Друштвото спроведува политика со која се настојува да се обезбедат доволно девизни средства на девизните сметки во банките, со цел истите да бидат искористени за плаќање на тековните обврски спрема странските добавувачи во моментот на нивното доспевање.

Видови финансиски ризик

Во своето работење Друштвото е изложено на повеќе видови на финансиски ризици како што се пазарен ризик (ризик од промена на девизните курсеви, пазарните вредности и цените), кредитен ризик, ризик од неликвидност и каматен ризик. Пристапот на Друштвото во управување со финансиски ризик е насочено кон проценка на непредвидливоста на финансискиот пазар и настојува да изнајде начин за навремено минимизирање на

потенцијалните негативни ефекти. Управувањето со ризикот го врши Финансискиот сектор, а врз основа на политиките одобрени од Менаџментот.

Каматен ризик

Ризикот од неликвидност се управува преку обезбедување на доволни количества на готовина, можност за обезбедување на средства за кредитирање на операциите на Друштвото.

Објективната вредност на Вложените средства расположиви-за-продажба се базира на вредноста на акциите кои котираат на официјалниот финансиски пазар на денот на Билансот на состојба.

Друштвото е изложено на каматен ризик за долгорочните и краткорочните кредити. Друштвото нема посебна политика за намалување на каматниот ризик, и истиот го регулира во директни преговори со банките. Каматните стапки на долгорочните кредити се значително помали од краткорочните, и значајно не варираат. Каматите на краткорочните кредити земени од банките во земјата во тековниот период се намалени во однос на минатата година.

Ризик од промена на цените

Книговодствената вредност намалена за проценетите исправки на вредноста на финансиски средства и обврски, со рок на доспевање пократок од една година, ја претставува приближно нивната објективна вредност.

Друштвото е изложено на ризик од промена на пазарната вредност на вложувањата расположиви-за-продажба. Друштвото не е изложено на ризик од промена на цената на готовите производи.

Кредитен ризик

За вреднување на Вложувањата кои котираат на официјалниот пазар, се применува тековната пазарна вредност на вложувања во хартии од вредност во иста или слична групација во која дејствува субјектот. Проценките на Друштвото се базираат на искуството и останатите фактори, вклучувајќи ги и очекувањата за идните настани за кои се верува дека се веројатни во сегашните околности.

3. Инвестиции

Инвестициите ги вклучуваат зголемувањата на материјалните (градежни објекти и опрема) и нематеријалните средства (патенти, лиценци и софтвер). Инвестициите во основни средства за тековната година изнесуваат 34 мил.мкд. Главните инвестиции се во набавка на опрема во производство и возила за транспорт на стока.

4. Политика на Дивиденда

Друштвото не ја евидентира обврската за дивидени се додека истата не се ратификува на Годишното собрание на акционери

Друштвото во 2021 година нема исплатено дивиденди

5. Финансирање - Кредити

Друштвото користи кредити за финансирање на оперативните активности во вид на револвинг кредит и исто така користи и долгорочни кредити за развивање на основната дејност. Во 2021 година долгорочната задолженост е значително намалена за 34% и изнесува 242 мил мкд., додека краткорочната задолженост изнесува 12 мил.мкд или намалена за дури 91% од минатата година.

6. Големи зделки

Според законот за трговски друштва, Пекабеско ад во 2021 година нема склучено големи зделки.

7. Односи со поврзани субјекти

Пекабеско АД поседува 2 поврзани субјекти. Еден е во Македонија - Тимко лаб ДООЕЛ и Пекабеско ДОО Рашка во Србија. Продажбата на, и набавката од поврзаните субјекти се одвива на принцип на нормални продажни услови и пазарни цени. Подружниците се во 100% сопственост на Пекабеско АД

Во 2021 нема капитална трансакција помеѓу поврзаните субјекти

8. Акционерски капитал

Акционерската главнина на Пекабеско АД се состои од 32.450 обични акции со книговодствена вредност од 90.535.500 денари. Номиналната вредност на една акција изнесува 46 ЕУР. Друштвото во изминативе години има откупено 2.375 сопствени акции односно 7,3% од вкупниот број на обични акции

Во текот на 2021 година друштвото нема откупено сопствени акции

Остварена добивка по акција е во износ од 2.687 ден и е за 25% пониска од истата во 2020 год.

9. Надоместоци на раководството

Износот на бруто примањата на одборот на директори од остварување на нивната функција во Пекабеско АД за 2021 година изнесува 55.809.192 а во 2020 година биле исплатени 19.329.669 ден.

Поодделно секој член на одборот на директори добил:

Извршни членови

Слободан Кутревски - Прв извршен директор - 14.163.015

Анатолиј Кутревски - Втор извршен директор - 17.207.388

Марко Кутревски - Трет извршен директор - 17.159.857

Неизвршни членови

Миле Бановиќ - Претседател на одбор на директори - 3.169.253

Славчо Шушлевски - Директор на продажба - 1.990.148

Дарио Кадиев - Регионален директор - 1.647.474

Светлана Мицкоска - 472.057

Членовите на Одборот на директори на Пекабеско АД не остваруваат примања во други друштва односно не членуваат во органи на управување на други друшта.

Членовите на Одборот на директори на Пекабеско АД немаат засновано работен однос кај други работодавачи

10. Корпоративно управување

Заради зголемени обврски Одборот на директори на Пекабеско АД Кодексот за корпоративно управување не е донесен во 2021.

11. Приходи и расходи

Пекабеско АД во 2021 год остварило вкупни приходи од редовно работење во износ од 4.851 мил.мкд што преставува зголемување во однос на 2020 год за 4,6%. При тоа со ова ниво на тековни редовни приходи остварени се вкупни расходи во износ од 4.752 мил.мкд кои исто така како и приходите се повисоки од истите во 2020 год за 5,1%.

Како резултат на ваквото работење остварена е чиста добивка во износ од 80,8 мил. мкд. Остварената добивка е помала од онаа во 2020 год за 24,8%.

Приходи од продажба - Пазари

	2021	2020	21/20
Домашен Пазар	4.142.599.087	3.969.615.606	4,4%
Странски Пазар	639.406.152	591.952.779	8,0%
Вкупно	4.782.005.239	4.561.568.385	4,8%

Во наредната табела прикажани се приходите по видови

Приходи од работење по видови

	2021	2020	21/20
Готов П-од и Трг.стока	4.792.674.762	4.576.719.770	4,7%
Останати приходи	58.635.989	61.228.485	-4,2%
Финансиски приходи	4.331.128	5.143.915	-15,8%
Вкупно	4.855.641.879	4.643.092.170	4,6%

Овие приходи и расходи остварени се со 457 вработени (просек) што е за 9 помалку од просекот во 2020 год.

Подолу се презентирани позначајните економски показатели кои произлегуваат и ја покажуваат успешноста на работењето на друштвото.

Бруто профитна маржа	10,5%
Нето профитна маржа	1,7%
Поврат на капиталот-(ROE)	6,2%
Тековна ликвидност	1,9
Брза ликвидност	1,1
Капитал/БК С-ва (Актива)	0,62
Обрт на залихи	9 пати
Денови на обрт на залихи	41 ден
Обрт на побарувања	14 пати
Денови на обрт на побарувања	26 дена
Период на конвертирање	67 ден

Резултати и показатели се остварени со следниве средства и обврски:

Актива	2.101.659.898
Долгорочни с-ва	1.034.659.000
Обртни	1.067.000.898
Пасива	2.101.659.898
Капитал	1.299.898.029
Обврски	801.761.869



Пекабеско ад